



Сојуз на извидници на Македонија  
**ИЗВИДНИЧКИ ОДРЕД “ДИМИТАР ВЛАХОВ” – ВЕЛЕС**  
Проект: “ДА СИ ПОДАДЕМЕ РАКА”  
МЛАДИНСКИ ИЗВИДНИЧКИ ИНИЦИЈАТИВИ (MESSENGERS OF PEACE)



Упатство за реализација на активности

[www.scoutveles.org.mk](http://www.scoutveles.org.mk)  
e-mail: [scoutveles@gmail.com](mailto:scoutveles@gmail.com)

## Работилница на тема: Натпреварот за евро смешки

Тоа е само смешка! Каква врска воопшто а да кажуваме вицови за Ирците и Белгијците?

### Прашање кое се обработува

- Стереотипи и предрасуди
- Како се хуморот често се користи да се одржи или подхрани предрасуда
- Лична одговорност е да се одговори на ситуацијата со која се насмеваме

### Цели

- Да се истражува основата на нашиот хумор
- Да станеш свесен на ефектот на смеата и на нас и на оние кои се против на тој хумор
- Започни расправа за ставовите кои се кријат во смешките за кои разговараме

### -Време

- 45 минути

### -Големина на групата

- Било која група

### -Подготовка

Собери разновидни смешки да одговараат на вашата група вклучувајќи ги и овие:

- Против луѓето како што се вегетаријанци, богари, евреји, инвалиди...
- Политичари, поп ѕвезди, хомосексуалци
- За табу темите
- Досетки и игра со зборови
- Трикови и практични смешки да се изведат против некој член на групата
- Карикатури
- Ќе ви треба шешир
- Голем лист хартија или табела за да ги забележувате резултатите

Messengers of Peace

SCOUTS®

Creating a Better World



Сојуз на извидници на Македонија  
**ИЗВИДНИЧКИ ОДРЕД “ДИМИТАР ВЛАХОВ” – ВЕЛЕС**  
Проект: “ДА СИ ПОДАДЕМЕ РАКА”  
МЛАДИНСКИ ИЗВИДНИЧКИ ИНИЦИЈАТИВИ (MESSENGERS OF PEACE)



#### Упатство

Напишете смешки на ливчиња и ставете ги во шешир  
Сите нека седнат во круг и потоа проследете го шеширот и замолете ги играчите да извлечат по едно ливче и потоа да го прочитаат или да ја изведат смешката на остатокот од групата  
Остатокот од групата да ги рангира смешките со оценка од 1-10  
На ваш знак, или додека избројте до 3 замолете ги играчите да гласаат со покажување на прст колку бодови даваат  
Запишете ги резултатите во табелата.

#### Расправа и проценка

Разговарајте за тоа како се осеќате за време на играта и потоа продолжете со прашањата:  
Која смешка ќе победи и зошто?  
Која смешка добила најмалку гласови и зошто?  
Како се осеќате кога смешката е упатена кон вас или на нешто што ви е многу важно?  
Кои смешки се најдобри?  
Што се неприфатливи смешки?  
Што правите кога некој каже некоја увредлива смешка:  
Тивко се смеете  
Се смеете зошто вашите другари се смеат  
Кажувате на личноста дека претерала  
Ја напуштате групата ништо не одговарате

# Messengers of Peace

#### Совет за полесна работа

Изборот на смешка е важен зошто ви создава можност да ја контролирате активноста која лесно би можела да ви се испушти од рака. Вклучете деструктивни и конструктивни смешки по свој избор. Карикатурите може да бидат најдобар извор на смешки кои ќе ни помогнат да научиме нешто позитивно за себе и за светот.  
Внимавајте на смешки кои и би можеле длабоко да увредат некој член на групата. Би било конструктивно да вклучите некои смешки, особено практични, на сметка на некој член на групата

#### Предлози за понатамошна работа

Почнете со правење на колекција смешки и карикатура кој би ги разменуваале. Направи стално пано за да може да ги закачите. Или направете сопствени смешки или карикатура за да ги делите со другите групи и организации.